

Приватна научна установа БАС Институт за менаџмент Битола



**Програма за работа на директорот на БАС Институт за менаџмент Битола
за периодот 2018 – 2022 година**

Битола, 2018.

Почитувајќи ги сите развојни периоди на БАС Институтот за менаџмент како директор во периодот од 2018 до 2022 година целокупниот свој капацитет ќе го вложам во реализација на следните цели:

- ✓ Дизајнирање, аплицирање и реализација на **проекти** поддржани од најразлични фондови;
- ✓ Дизајн, обезбедување и реализација на **обуки и консултански активности** во организации од најразлична дејност;
- ✓ Развој на **научно-истражувачката дејност** со цел да се обезбеди одржлива компаниска конкурентност како општ услов за вкупниот развој на Република Македонија;
- ✓ Оспособување и **усовршување на кадрите** за научно-истражувачка и проектна работа, како и создавање и осовременување на научно-истражувачката инфраструктура која е во функција на остварувањето на научните истражувања;
- ✓ Организирање на меѓународни научни **конференции**, собири и дебати;
- ✓ Развивање на **издавачката дејност** на Институтот;
- ✓ Развивање на **општествената одговорност** на Институтот;
- ✓ Воспоставување на нови **соработки** со научни, образовни институции, невладини, државни и бизнис организации и продлабочување на соработката со постоечките партнер организации;
- ✓ **Финансиско осамостојување**;
- ✓ **Усогласување на Статутот и другите подзаконски акти** (правилници, упатства и сл) на Институтот според тековните промени на законските прописи;
- ✓ Градење на услови за **активирање на наставната дејност** на вториот циклус на студии;

Горенаведените цели се подетално прикажани во следната програма:

ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА НА ДЕЛУВАЊЕ	ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И	ВРЕМЕНСКА РАМКА	НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ
<p>ПРОЕКТНО РАБОТЕЊЕ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Идентификување на проекти за кои БАС ИМ е соодветен за аплицирање поддржани од најразлични достапни фондови; ➤ Дизајн и комплетирање на проектните апликации; ➤ Аплицирање на проектите; ➤ Реализација на добиените проекти; 	<p>Континуирано 2018-2022</p>	<p>Директорот со научните работници, систем аналитичарот, соработникот за проекти, деловниот секретар во БАС Институтот за менаџмент Битола и партнер организациите соодветно за секој проект.</p>
<p>ОБУКИ И КОНСУЛТАНСКИ АКТИВНОСТИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Интензивно воспоставување на контакти со компаниите во РМ и реализација на обуки и консултански активности; ➤ Воспоставување на контакти и реализација на комерцијални обуки во училиштата; ➤ Реализација на консултански услуги во компаниите кои ќе произлезат од реализација на вториот проект на БАСИМ „ВИКО“; ➤ Обуки во партнер компаниите; ➤ Обуки во образовни институции; ➤ Обуки во јавен сектор; ➤ Обуки во невладини организации; 	<p>Континуирано 2018-2022</p>	<p>Вработените во БАС ИМ, БАС, Детра и со своите соработници од компаниите, образовните институции, невладините организации и државните институции.</p>

ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА НА ДЕЛУВАЊЕ	ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И	ВРЕМЕНСКА РАМКА	НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ
<p>НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Реализација на проектот ВИКО ➤ Подготовка и реализација на трет научно-истражувачки проект во зависност од наредната Програма на БАС ИМ Битола. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ВИКО до 2019 ➤ Третиот проект 2019 -2021 	<p>Кадарот од БАС ИМ заедно со компаниите каде што се реализираат научните истражувања.</p>
<p>УСОВРШУВАЊЕ НА КАДАРОТ ВО БАСИМ</p>	<p>Оспособување и усовршување на кадрите за:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ научно-истражувачка ; ✓ проектна работа; <p>Преку подигнување на компетенциите ќе се гради и осовременува научно-истражувачката инфраструктура која е во функција на остварувањето на научните и проектните цели;</p>	<p>Континуирано 2018 - 2022</p>	<p>Стручниот аналитичар, Соработникот за проекти, Деловниот секретар и научните работници на Институтот.</p>
<p>ОРГАНИЗИРАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СОБИРИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Организирање и реализирање на: <ul style="list-style-type: none"> - Петтата меѓународна научна конференција - Шестата меѓународна научна конференција - Седмата меѓународна научна конференција ➤ Организирање и реализирање на: <ul style="list-style-type: none"> - Шестиот симпозиум - Седмиот симпозиум ➤ Издавање на зборници на апстракти и електронски зборници на трудови ➤ Организирање на стручни собири, трибини, тркалезни маси и сл. 	<p>Секоја втора година ноември 2018, ноември 2020 и ноември 2022</p> <p>април 2019 и април 2021</p> <p>за секоја конференција</p> <p>според актуелноста во општествените движења и промени</p>	<p>Програмски одбор Организациски одбор Партнери со-организатори Вработените во БАС ИМ Институции и поединци како истакнати научни и стручни работници во своите области соодветни на тематските фокуси на конференциите и другите собири.</p>

ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА НА ДЕЛУВАЊЕ	ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И	ВРЕМЕНСКА РАМКА	НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ
<p>ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Публикување на резултатите од научните проекти; ➤ Издавање на книги, учебници, брошури; ➤ Издавање на научно списание; ➤ Зборници на апстракти од конференции; ➤ Електронски зборници на трудови од конференциите. 	<p>Непосредно после завршувањето на проектите: ВИКО-2019 Третиот проект-2022 Списание -2019 Зборниците во текот и на крајот од конференциите</p>	<p>Претходно формирани: Уредувачки одбор Програмски одбор Редакциски одбор Рецензенти</p>
<p>ОПШТЕСТВЕНАТА ОДГОВОРНОСТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Развој на социјалното претприемаштво преку консултански услуги и реализација на проекти за помош при отворање и развој на фирми на лица со посебни потреби. ➤ Организирање на хуманитарни активности ➤ Стручна консултантска помош на фирми и поединци во процесот на аплицирање на проекти како придонес за поголема грижа и вработливост, како и реализација на иновативни идеи. ➤ Вмрежување на бизнис ангелите со креатори на свои идеи за отворање на бизнис; 	<p>Континуирано 2018 - 2022</p>	<p>Сите вработени и соработници на БАС ИМ Битола и организациите со кои ќе се реализираат активностите за подигнување на општествената одговорност.</p>
<p>ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА НОВИ СОРАБОТКИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Воспоставување на нови соработки со научни, образовни институции, невладини, државни и бизнис организации; ➤ продлабочување на соработката со постоечките во областа на научни истражувања и заеднички проекти; 	<p>Континуирано 2018 - 2022</p>	<p>Директорот, вработените во БАС ИМ, неговите соработници и партнер организациите со кои ќе соработуваме.</p>

ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА НА ДЕЛУВАЊЕ	ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И	ВРЕМЕНСКА РАМКА	НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ
<p align="center">ФИНАНСИСКО ОСАМОСТОЈУВАЊЕ</p>	<p>Стекнување на финансиски средства од следните извори:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ реализација на проекти од различни донатори; ➤ реализација на обуки во бизнис секторот; ➤ реализација на обуки со училиштата; ➤ реализација на обуки во државни, јавни и невладини организации; ➤ реализирани консултански услуги кон фирми и поединци; ➤ финансирање на научните проекти од МОН или поддршка од други фондови; ➤ спонзорства за организирање на настани и издавачката дејност; ➤ развивање на услугите на Консалтинг акцелераторот; ➤ работа на вработените од БАС ИМ на проекти добиени на име на БАС и Детра; ➤ Учества во меѓународни научни истражувања. 	<p align="center">Континуирано 2019 - 2022</p>	<p>Директорот, вработените во БАС ИМ, неговите соработници и организациите со кои ќе соработуваме за обезбедување на финансиски средства.</p>
<p align="center">УСОГЛАСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ ПОДЗАКОНСКИ АКТИ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ревидирање на Статутот на БАС ИМ Битола ➤ Ревидирање на правилникот за избор и реизбор; ➤ Изготвување на правилник за плати ➤ Изготвување на сите потребни правилници и акти според новите законски прописи; 	<p align="center">до крајот на 2018</p>	<p>Комисии од вработените на БАС Институтот за менаџмент Битола</p>

ПРИОРИТЕТНИ ПОДРАЧЈА НА ДЕЛУВАЊЕ	ИМЕ И ПРЕДМЕТ НА АКТИВНОСТА/И	ВРЕМЕНСКА РАМКА	НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ
<p>АКТИВИРАЊЕ НА НАСТАВНАТА ДЕЈНОСТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Континуирано финансиско зајакнување на Институтот; ➤ Континуиран напредок во звања на веќе избраните научни и наставно-научни работници во БАС ИМ; ➤ Обезбедување на потребниот број на вработени во Институтот за организирање на настава на втор циклус на универзитетски студии; ➤ Обезбедување на работна дозвола од МОН; ➤ Организирање на силна маркетинг кампања за уписи на Институтот; 	<p>после 2021 година</p>	<p>Сите вработени во Институтот, неговите избрани научни и наставно-научни работници, основачот и МОН.</p>

Мај, 2018

Битола

Изработил:

Доц. д-р Тони Соклевски